

ГИ ПОВИКУВА МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАСТИ ВО ОДБРАНА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО

Вашингтон, САД - Обединетата македонска дијаспора (ОМД) ги поздравува одлуките и изјавите на претседателот на Република Македонија, господинот Бранко Црвенковски, и на министерот за надворешни работи, господин Антонио Милошоски, во врска со уставната обврска на Република Македонија кон македонските малцинства во соседните држави, за кои, како што потсети министерот Милошоски, "Рамковната конвенција на Советот на Европа најдецидно предвидува дека заштитата на националните малцинства веќе не е внатрешно прашање на државите, туку област на меѓународна соработка".

Како организација чија мисија е поврзана со состојбите на македонските заедници ширум светот, вклучувајќи ги и македонските малцинства во соседните држави, ОМД во целост ги поддржува определбите на македонските државни институции конечно јавно да се заложат за правата на Македонците во соседните земји. ОМД бара декларативната поддршка на маке-

донските власти да биде конкретизирана со активности во меѓународните институции, но и со конкретна поддршка и средби со македонските организации во соседните земји.

Обединетата македонска дијаспора смета дека досегашната неангажираност на македонските власти околу македонските малцинства, стравувајќи дека каква било акција би била сфатена како мешање во внатрешните работи на соседите, ќе биде минато. Всушност, ниту македонските власти ниту, пак, меѓународните институции не ги осудија средбите кои редовно се одржуваат меѓу албанските власти и претставниците на македонски Албанци или, пак, сличните активности на бугарските државни агенции кои постојано ги помагаат Бугарите во странство. Неприкосновено право на се-

која матична држава е да се грижи за своите сонародници.

Обединетата македонска дијаспора предупредува дека се алармантни актуелните политички случувања во соседните држави, каде што во пораст се ултранационалистичките партии, кои директно вршат притисок врз македонското малцинство. Исто така, загрижувачки се и последните малтретирања и заплашувања од страна на бугарските власти врз потписниците на ОМО Илинден ПИРИН, со цел да се спречи регистрањето на оваа партија. Затоа, нашата организација ги повикува македонските власти итно да реагираат на овие конкретни нарушувања на човековите права, кои се спротивни на неодамнешните одлуки на Европскиот суд за човекови права. Македонците во сосед-

ните држави постојано се репресирани и крајно време е да се актуелизира ова прашање.

Обединетата македонска дијаспора (ОМД) е основана во 2004 година и таа е меѓународна членска организација, лоцирана во Вашингтон, САД, која ги застапува интересите и потребите на Македонците и на македонските заедници во светот.

**Обединетата
македонска дијаспора,
Соединети
Американски
Држави**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

